

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ"
Бр. 05-357/2
11.03.2019 год.
СКОПЈЕ

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

Извештај на раководството
за Финансиски извештаи за 2018 година

СОДРЖИНА

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за финансиска состојба

Извештај за промените во главнината

Извештај за паричните текови

Белешки кон финансиските извештаи

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од продажба	16.985	170.605.
Останати приходи	283.414	118.179.
Вкупно оперативни приходи	300.399	288.784.
<i>Трошоци</i>		
Трошоци за материјали и енергија	(28,608.)	(31,156.)
Трошоци за услуги	(9,391.)	(15,668.)
Амортизација и депрецијација	(47,649.)	(84,318.)
Трошоци за вработените	(51,048.)	(55,550.)
Останати оперативни трошоци	(19,175.)	(52,279.)
	(155,871.)	(238,971.)
Финансиски (трошоци) / приходи - нето	1,952	1263
Добивка / (загуба) пред оданочување	146.478	51,076,
Данок на добивка	(14,973)	(5,525.)
Добивка / (загуба) по оданочување	131,505	45,551
Останата сеопфатна добивка		
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за годината	131,505	45.551

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи се одобрени од раководството на Претпријатието на _____, 2018 година.

Овластен сметководител
Снежана Стојановска

ЈП Македонска радиодифузија
Директор
М.р. Адмирим Алити

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2018	2017
СРЕДСТВА			
<i>Нетековни средства</i>			
Материјални и нематеријални средства-нето	2.5;11	328.373	371.326
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	2.7;12	301.669	179.160
Побарувања од купувачи	2.9;13	12.834	9.892
Други побарувања	14	310	1.286
Залихи	2.6;15	42.884	36.203
		357.697	226.541
ВКУПНО СРЕДСТВА		686.070	597.867
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
<i>Сопственичка главнина</i>			
Државен(јавен) капитал	21	365.360	365.360
Акумулирана добивка / (загуба)	21	177.940	46.435
Ресвалоризациони резерви		0	799
		543.300	412.594
<i>Долгорочни обврски</i>			
Обврска за одложен приход од државни поддршки	2.11;19	64.508	107.970
Долгорочна финансиска обврска	20	669	8.384
		65.177	116.354
<i>Краткорочни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	16	13.380	12.156
Краткорочни финансиски обврски	18	15.768	15.340
Краткорочен дел на долгорочна финансиска обврска	20		
Останати обврски	17	48.445	41.423
		77.593	68.919
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		686.070	597.867

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
 Година што завршува на 31 декември 2018
 (Во илјади Денари)

	Државен (јавен) капитал	Законска резерва и реавалоризациона резерва	Акуму лирана добивка/ (загуба)	ВКУПНО
Состојба, 1 јануари 2018	365360	7.095	46.347	418.892
Ревалоризациона резерва		-796		-796
Нето добивка за тековната 2018 година			131.505	131.505
Состојба, 31 декември 2018	365360	6.299	177.852	549.601
Состојба, 1 јануари 2017	365,360	6,299	886	372.545
Нето добивка за 2017 година	-	-	45.551	45.551
Ревалоризациона резерва		796		796
Состојба, 31 декември 2017	365,360	7.095	46.347	418.892

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2018

(Во илјади Денари)

Година што завршува на

31,12, 31,12,

2.018 2017

Парични текови од деловни активности		
Добивка (загуба) пред оданочување;	146,478	51,076
провизија	62	151
поврат на погрешни уплати		
Одлив нетековен дел-прилив нетековен дел	-7.011	-10,894
Усогласување за:		
Амортизација и депрецијација	47,649	84,318
Одсжен приход од државни поддршки	-43.260	
Промени во капиталот	-127.937	-46,348
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања	-2,713	-6,868
Намалување / (зголемување) на залихите	-6,687	-8,171
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски и ПБР	-94.725	-76,453
Пресметан данок на добивка	-9.798	-7,195
Нето парични средства од деловни активности	-97.942	-20,384
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	-5,659	-35,317
Нето парични средства користени за инвестициони активности	-5,659	-35,317
Парични текови од финансиски активности		
Прилив од државни поддршки-субвенции	232,050	57,000
(Отплата) / прилив од долгорочни и краткорочни финансиски обврски	-5,939	-6,695
Нето парични средства користени за финансиски активности	226,111	50,305
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	122.510	-5,396
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	179,159	184,555
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	301,669	179,159

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ (во натамошниот текст: “Претпријатието”) е јавно претпријатие основано од Владата на Република Македонија со Законот за основање на ЈП Македонска радиодифузија, донесен на 28.01.1998 година.

Претпријатието е регистрирано во Централен Регистер на Република Македонија под ЕМБС бр.5218837 и Деловоден број:30120120032220.

Седиште: Булевар Гоце Делчев бр. 18-Скопје

Дејности

Во согласност со член 5 од Законот за основање на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје (Службен весник на РМ бр.6/98 и дополнување во бр. 98/2000), Претпријатието ги извршува следните дејности:

- развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио-телевизиска мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување на телетекст, пренос на податоци преку радио и други услуги преку основната радиодифузна мрежа;
- обезбедување емитување на посебни програми за информирање, зачувување на културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со иселениците и другите граѓани од Република Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и на други континенти; и
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење на пречки од други радиодифузни станици.

Јавното претпријатие може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, по други радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно и економично користење на техничките и човечките капацитети и остварување на дополнителен приход.

Основната дејност

61.20: дејности на безжични телекомуникации – развој, проектирање, изградба и одржување на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија.

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО (Продолжува)

Извршување на дејностите

Претпријатието ги извршува своите активности преку:

- три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХВ / ФМ);
- една радио мрежа на средни бранови (СБ);
- дигитален мултиплекс (ДВБ-Т); и
- мрежа за микробранови дигитални преносни врски.

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

Претпријатието е формирано со цел да ги исполнува јавните потреби на граѓаните со ефикасно и економично располагање и користење на собраните средства од дадените услуги кои ги обавува во склоп на својата дејност.

Законска рамка

Претпријатието ја обавува својата дејност врз основ на следните закони:

Закони	Објава
Закон за основање на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје	Службен весник на РМ бр.6/98 и дополнување во 98/2000).
Закон за јавни претпријатија	Службен весник на РМ бр.38/96;6/02;40/03;49/06;22/07;83/09 и 97/10)
Закон за електронски комуникации	Службен весник на РМ бр.39/2014, 188/2014
Закон за радиодифузна дејност	Службен весник на РМ бр.100/2005; 19/2007; 103/2008; 6/10; 97/2011 и 145/2010.
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	Службан весник на РМ бр. 184/2013;13/2014; 44/2014; 101/2014; 132/2014, 142/16 и 132/17

Организационата структура на Претпријатието (до ниво на сектор) е следна:

Деловни единици /сектори

ДЕ Пренос и емитување

- Сектор Предавателна техника
- Сектор Репетиторска техника
- Сектор Телекомуникации

ДЕ Инженеринг

- Сектор Заедничка техника
- Сектор за развој и инвестиции

ДЕ ЕПОР

- Сектор за економски работи
- Сектор за правни, кадровски и општи работи

Органи на Претпријатието, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.

Управен одбор

Управниот одбор на 31.12.2018 година е во следниот состав:

Име и презиме	Позиција во УО
1. Размена Чекиќ Дуровиќ	Претседател
2. Вегим Селими	Заменик претседател
3. Дионис Танаскоски	Член
4. Билјана Боцеска	Член
5. Алија Алајдин	Член
6. Марко Михајлоски	Член
7. Маја Герасимовска	Член

Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење

Надзорниот одбор на 31.12.2018 година работи во следниот состав:

Име и презиме		Позиција во НО
1.	Небојша Трајковски	Претседател
2.	Сашо Јаковлевски	Заменик претседател
3.	Валентин Тасевски	Член
4.	Сефедин Алити	Член
5.	Магдалена Савеска	Член

Директор

На 31 декември 2018 година, Директор на Претпријатието е М-р Адмирим Алити, избран од страна на Управниот одбор со Одлука број 02-683/5 од 03,10,2018 година.

На 31.12.2018 година, Претпријатието има 113 вработени (2017: 123 вработени.)

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со измените на Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/09); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07 87/08) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Политика за евидентирање на приходите

Претпријатието остварува приходи од средствата за финансирање на радиодифузна дејност и од сопствени услуги.

Радиодифузна такса

Претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста.

Радиодифузната такса се плаќа месечно во износ од 190 денари. Износот се менува еднаш годишно во зависност од висината на трошоците за живот од претходната година, објавен од Државниот завод за статистика. Според Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Сл. Весник 184/2013 година, ЈРП МРТ води регистар на обврзници, а пресметувањето, утврдување на висината и наплата во име и за сметка на МРТ ги врши Управата за јавни приходи. Наплатата се врши на собирни сметки на МРТ, од каде уплатените средства, по задржување 3% провизија за УЈП, се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. ЈП Македонска радиодифузија, во согласност со член 140 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, добива 19,5% од уплатата за одржување и употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа.

Во 2012 година, Претпријатието изврши промена на сметководствената политика на евидентирање на приходите од радиодифузна такса од готовинска на пресметковна основа.

Во септември 2017 година, со измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски Услуги, радиодифузната такса е укината. Со овие измени пропишано е обезбедување на средства за финансирање на радиодифузната дејност со средства од Буџетот на РМ. Распределбата на средствата помеѓу корисниците на средствата не е променета.

Приходи од услуги

Претпријатието ги нуди следните услуги:

- проектирање, изведба и одржување на радиостаници;
- монтажа и одржување на радиодифузни уреди, антенски системи и електрични инсталации;
- изведба и издавање уверение за измереното заземјување на радио станиците;
- проектирање, изведба и одржување на кабловски дистрибутивни системи;
- контрола и мерење на изведените кабловски дистрибутивни системи како и издавање на уверение за истите;
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радиотелевизиски сигнали;
- промет на склопови, уреди и опрема од радиодифузната и комуникациската дејноста;
- издавање под наем на комуникациски линкови и емитување на радио и телевизиски програми;
- издавање под наем на дел на инфраструктурата на објектите (деловен простор), а заради инсталирање на радиодифузна, комуникациска и друга опрема, како и издавање под наем на веќе инсталираната опрема и уреди;
- одржување на функционални системи, консалтинг и инжинеринг услуги од областа на радиодифузијата.

Наведените услуги, согласно Ценовникот на претпријатието од 04.04.2007 година, се групирани во 6 групи: интелектуални и консултантски услуги, наем на инфраструктура, наем на траси и емитување, монтажа, одржување и останати услуги. Во Ценовникот се исто така дадени условите за користење на услугите како и применливите попусти.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските номинирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

2.4 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и

обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временни разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните временни разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2.5 Материјални средства

Материјалните средства на Претпријатието се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема и возила и инвестиции во тек. Имотно правните односи сеуште не се регулирани.

Основните средства на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од набавна цена со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за трговски попусти и рабати и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во сегашната локација и состојба за да биде spremно за користење онака како што тоа го бара раководството на Претпријатието.

Земјиштето се признава по набавна вредност. Во согласност со домашната регулатива истото не е предмет на амортизација.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност во која е вклучена цена на набавка, даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни средството да се доведе до посакуваната локација и состојба неопходна за извршување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на средствата е предмет на редовна опсервација за можни оштетувања, особено кога одредени настани укажуваат дека книговодствената вредност не може да се надомести. Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност е поголема од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството се намалува до износот на надоместливата вредност.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки кои го отсликуваат употребниот век на користење на средствата.

Основните стапки на амортизација се:

	2018 %	2017 %
Згради	2,5%	2,5%
Компјутери	25%	25%
Опрема за производство и дистрибуција на електрична енергија	5%	5%
Погонски и деловен инвентар	10%	10%

На средствата книжени на смтката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не се пресметува амортизација.

2.6 Залихи

Залихите на претпријатието се состојат од залиха на материјали, резервни делови и залиха на ситен инвентар. Залихите се водат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурна вредност, царини и даноци и поврзани трошоци како што се транспортни трошоци, трошоци за ракување и други трошоци кои директно се поврзани со набавката.

Залихите на ситен инвентар целосно се отпишуваат во момент кога се ставаат во употреба, но остануваат во евиденција заради следење.

2.7 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти на Претпријатието се состојат од Денари и странска валута на сметки во банка, и парични средства во благајна.

2.8 Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

2.9 Побарувања од комитенти

Побарувањата од комитентите се прикажани според нивната номинална вредност намалена за соодветни износи на исправки за сомнителни побарувања. Проценката за исправка се прави врз дел или врз целиот износ на побарувањата од купувачи кога според мислењето на раководството истите нема да бидат наплатени.

2.10 Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Претпријатието е Владата на Република Македонија која има значајно влијание врз Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира неговото работење во целина.

2.11 Државни поддршки

Претпријатието добива државни поддршки во вид на основни средства и субвенции. Сметководствениот третман на државните поддршки е во согласност со МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, каде што поддршката во основни средства се признава како приход врз рационална и систематска основа во период неопходен истиот да се усогласи со соодветните трошоци. Поддршките во форма на субвенции се признаваат целосно како приход во периодот.

2.12 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2018 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

2.13 Вложување во недвижности

Вложувањето во недвижности, во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, се евидентира посебно во моментот кога станува очигледно дека Претпријатието од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните трошоци можат да се капитализираат во вложувањето во недвижност единствено доколку се очекува зголемување на идните користи. Сите останати последователни трошоци се евидентираат како трошок за периодот.

2.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на РМ" бр. 130/2008, бр.97/2010, бр.53/2011 и 185/2011 година, како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	-

2.15 Фундаментален принцип на транспарентност

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

Во согласност со членот 8 од Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност ја врши според принципот на транспарентност.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од услуги- радиодифузна такса	0	150,121
Приходи од наемнини	16,985	20,484
	16,985	170,605

Во 2012 година, јавното претпријатие изврши промена на книговодствената политика за евидентирање на приходите од радиодифузна такса од готовинска основа на пресметковна основа и истата доследно ја применува.

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	8,104	3,643
Одложен приход од државни поддршки	43,260	75,213
Останати приходи	0	324
Средства за финансирање на радиодифузна дејност	232,050	39,000
	283,414	118,180

5. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Потрошени материјали	374	278
Трошоци за енергија	27,920	27,512
Резервни делови	294	2,600
Отпис на ситен инвентар	20	766
	28,608	31,156

6. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Транспортни услуги	121	123
Пошта, телефон, телеграф	931	1,082
Трошоци за одржување	4,029	10,822
Комунални услуги	1,315	990
Наемнини	2,619	2,361
Осигурување	1,258	226
Банкарски услуги	62	220
Останати услуги	377	290
	10,712	16,114

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Плати за вработените-бруто	50,545	54,919
Надоместоци за вработените	503	631
Трошоци за службени патувања	1,283	1,264
Трошоци за УО и НО	1,598	1,353
	53,929	58,167

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Репрезентација и пропаганда	68	91
Даноци и придонеси што не зависат од резултатот	578	1,038
Договорни услуги –адвокатски трошоци	1,553	1,562
Вредносно усогласување на побарувања од комитенти	2,880	1,655
Вредносно усогласување на побарувања за радиодифузна такса	0	39,617
Останати оперативни трошоци	722	2,792
Привремени вработувања	8,808	0
	13,963	49,547

9. ФИНАНСИСКИ ТРОШОЦИ - НЕТО

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2018	31 декември 2017
Негативни курсни разлики	(17)	(19)
Трошоци за камати	(9)	(43)
Позитивни курсни разлики		3
Приходи од камати	1,978	1,322
	1,952	1,263

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка во 2018 од 10%.

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2018	31 декември 2017
Добивка (загуба) пред оданочување	146,478	51,076
Данок на добивка 10%	(14,973)	(5,525)

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2018	31 декември 2017
Денарски жиро сметки	300,806	178,221
Девизна сметка	821	881
Парични средства во благајна – Денари	12	27
Припаид картички за гориво	30	30
	301,669	179,159

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања од купувачи во земјата	64,583	67,911
Исправка на вредност на побарувањата од купувачи	(51,879)	(51,465)
Побарување за радиодифузна такса	434,802	442,906
Исправка на вредност за побарувања за радиодифузна такса	(434,802)	(440,439)
Побарување за дадени аванси	130	223
	12,834	19,136

13. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања од вработени	164	176
	164	176

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Материјали во магацин	38,402	31,984
Резервни делови	898	838
Ситен инвентар во магацин	3,584	3,381
Ситен инвентар во употреба	5,929	6,274
Исправка на вредност на ситен инвентар во употреба	(5,929)	(6,274)
	42,884	36,203

15. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски кон добавувачи во земјата	8,488	6,863
Обврски за нефактурирани стоки	48	364
Обврска кон добавувачи во странство	4,916	4,915
Обврска по пренаменети средства за судски спор ТАРБС	1,830	1,830
	15,282	13,972

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврска за ДДВ	259	400
Даноци и придонеси од плата		1,415
Обврска за персонален данок	22	20
Обврска за ДД	40,126	30,047
Обврски за плати и надоместоци	350	3,007
Обврски за наемнини	411	101
Останати обврски	5,767	5,249
Обврска за резервација на штети	1,061	1,061
	47,715	41,300

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Договор за безкаматна позајмица од Буџет на РМ за сервисирање на доспеан долг за електрична енергија склучен со Министерство за финансии на РМ Број на Договор: 08-30571/2 од 08.08.2008 Рок на доспевање: 31.12. 2008		
- главница	10,000	10,000
	10,000	10,000

18. ОБВРСКИ ЗА ОДЛОЖЕН ПРИХОД ОД ДРЖАВНИ ПОДДРШКИ

	Во илјади Денари	
	Година што завршува на	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски за одложен приход:		
-Донација од МРТВ за III-та РА и ТВ мрежа и донација од Норвешка Влада за дигитализација на микробранови врски	20,150	20,150
-Проект Дигитализација	44,110	87,819
	64,260	107,969

Износот од Ден 64,260 илјади (2017: Ден 107,969 илјади) се основни средства (опрема, нематеријални средства и вложувања во подготовка) добиени како државна поддршка, и корегирани за ефектот на одложен приход.

19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Доверител	Тековен дел 2018	Нетековен дел 2018
Министерство за финансии	6,653	669
	6,653	669

Финансиската обврска од Ден 7,322 илјади се однесува на остатокот по Договорот за регулирање на вкупното достасано побарување на Министерството за финансии по основ на користени кредити од Париски и лондонски клуб на доверители, склучен на 07.07.2015 година. Со наведениот договор, долгот за неплатени обврски за користени кредити од

Париски и лондонски клуб на доверители се утврдува динамика на отплата од 61 месечни рати со каматна стапка во висина на референтната каматна стапка во РМ(4% камата во моментот на склучување на спогодбата). Спогодбата е со својство на извршна исправа, и во случај на непочитување дава основ за присилно наплатување на остатокот од долгот од страна на доверителот.

20. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Државен капитал (Основна главнина)

Структурата на основната главнина на Претпријатието на 31 декември 2018 и 2017 година, според тековната состојба од Централниот Регистар на Република Македонија е следна:

	% структура		Во илјади Денари	
	2018	2017	2018	2017
<u>Сопственик</u>				
Влада на Република Македонија	100%	100%	-	-
Вкупно основна главнина	100%	100%	-	-

Од горе наведениот приказ е евидентно дека во Претпријатието е дефиниран титуларот на сопственост-Владата на Република Македонија, меѓутоа, не е утврдена вредноста на истиот и не е запишана во Централниот Регистар на Република Македонија.

Задолжителна резерва

Претпријатието има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на 10% од основната главнина.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

21. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИТЕ РИЗИЦИ

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Претпријатието се обврски кон добавувачи, салда кај банки и парични средства, побарувања од купувачите и краткорочни и долгорочни финансиски обврски, кои претставуваат максимална експонираност на кредитен ризик кон финансиските средства.

Даночен ризик

Македонската легислатива е предмет на разни интерпретации и чести промени.Интерпретациите на даночната легислатива кои се применуваат од страна на даночните власти врз трансакциите и активностите на Претпријатието, можат да не коиндицираат со оние на раководството.Како резултат на тоа, одредени трансакции можат,според мислење на даночните власти, да бидат предмет на оданочување, а

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

Претпријатието може да биде приморано да плати дополнителни даноци, казни и камати, кои по својот обем можат да бидат значителни. Документацијата на Претпријатието останува отворена за контрола од страна на даночните власти за период од десет години.

22. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Сите трансакции со поврзани субјекти се извршени на вообичаен начин и под услови слични со оние кои се дадени на не-поврзани субјекти. Односите со поврзани субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година се следни:

Во 000'Денари

31 Декември, 2018

31 Декември, 2017

Влада на Република Македонија

(оснивач)

Субвенција од средства на Буџет на Република Македонија	232,050	39,000
---	---------	--------

23. СУДСКИ ПОСТАПКИ

Јавното претпријатие води 5 парнични постапки пред надлежните судови во вкупна вредност од 46.426.00 илјади денари.

Против јавното претпријатие, како прво тужена страна во предмет број КО337/13, заедно со уште две јавни институции, поведени се две постапки за надомест на нематеријална штета од страна на семејствата на погинатите. Постапките се водат пред надлежните судови.

24. ВАЛУТЕН КУРС

Официјален девизен курс применет на Еур на 31 декември 2018 и 2017 година е следниот:

Во Денари

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Еур	61,495	61,4907

ЈП Македонска радиодифузија

Директор
М.р. Адмирим Алити



Овластен сметководител
Снежана Стојановска

Назив на друштвото	ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
Адреса	Бул. Гоце Делчев бр.18
Седиште	Скопје
Телефон	023297100
Единствен даночен број	

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2017 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА		
Форма на трговно друштво	Јавно претпријатие		
Број на регистарска вложка во Трговскиот регистар			
Седиште	Бул. Гоце Делчев бр.18	Скопје	
Промени во регистарската вложка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	61.20 Безжични телекомуникации		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)			
Број на вработени премо: степен на образование	Основно	Средно	Високо
Сопственичка структура	Влада на РМ		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 1998 година		

Ваш Коментар

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (при основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти-МСФИ за МСЕ / Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, обврзувањата и обврските и друго).

Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност (историски трошоци), а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фиктурирана реализација и принципот на судирање.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

Во 2018 година посебни проценки на средствата, обврските, приходите и расходите не се вршени.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врс основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2018 година не се вршени

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и идентифицирани информации за ризикот
 Пазарниот ризик, Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.
 Друштвото не е изложено на кредитен ризик.
 Ризикот на ликвидноста, друштвото го опсерира со контрола на паричниот тек, атомизирање на депозити во големи македонски банки кои работат со лиценца издадена од НБРМ.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО	Коментар
Набавна вредност							
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	
Зголемување						0	
Намалување						0	
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	
Исправка на вредноста							
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	
Амортизација						0	
Намалување						0	
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	
Набавна вредност							
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)						0	
Зголемување						0	
Намалување						0	
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	
Исправка на вредноста							
Салдо на 1 Јануари 2016 (претходна година)						0	
Амортизација						0	
Намалување						0	
Салдо на 31 Декември 2016 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--	--

Коментар

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЊИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарување од купувањето во земјата	445,345,284	452,708,930
Побарувања од купувањето во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	54,170,589	49,810,778
Ведносно усогласување на побарувања	486,681,630	491,904,934
Вкупно:	12,834,243	10,114,774

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	300,805,597	178,221,505
Парични средства во денарска благајна	42,526	57,321
Девизна сметка	821,207	880,690
Девизна благајна		
Вкупно:	301,669,330	179,159,516

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции		Во сопственост на	1/1/2017	%	Состојба		12/31/2017	%	Коментар
					зголем.	намаля.			
2017 (тековна година)									
Обични акции	Физички лица		0	0			0		
	Правни лица		0	0			0		
	Окупени сопствени акции		0	0			0		
Приоритетни акции	ФПИО		0	0			0		
Вкупно:			0	0	0	0	0	0	
2016 (претходна година)			1/1/2016	%	Состојба		12/31/2016	%	
					зголем.	намаля.			
Обични акции	Физички лица						0		
	Правни лица						0		
	Окупени сопствени акции						0		
Приоритетни акции	ФПИО						0		
Вкупно:		0	0	0	0	0	0	0	

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски		669,357	7,322,418
Вкупно:		669,357	7,322,418

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	8,400,272	6,863,281
Добавувачи во странство	4,916,472	4,914,442
Добавувачи за нефактурирани стоки	48,016	378,789
Вкупно:	13,364,760	12,156,512

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	15,767,534	15,340,506
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	15,767,534	15,340,506

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	16,984,615	170,604,790
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	16,984,615	170,604,790

ЕМБС: 05218837

Целосно име: Јавно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	328.373.452,00			371.325.666,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				97.242,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				97.242,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	328.373.452,00			371.228.424,00
10	- - Недвижности (011+012)	231.026.129,00			232.119.210,00
11	- - Земјиште	218.891.094,00			218.891.094,00
12	- - Градежни објекти	12.135.035,00			13.228.116,00
13	- - Постројки и опрема	81.567.033,00			136.524.311,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15.780.290,00			2.584.903,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	357.697.486,00			226.541.100,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	42.884.308,00			36.203.494,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	38.401.572,00			31.984.174,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.482.736,00			4.219.320,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	13.143.848,00			11.178.090,00
47	- - Побарувања од купувачи	12.704.029,00			9.891.608,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	130.214,00			223.166,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				748.754,00
50	- - Побарувања од вработените	164.400,00			169.357,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	145.205,00			145.205,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	301.669.330,00			179.159.516,00
60	- - Парични средства	301.669.330,00			179.159.516,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	686.070.938,00			597.866.766,00
64	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	2.771.256,00			2.771.256,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	549.599.149,00			418.891.164,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	365.359.905,00			365.359.905,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА				796.652,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	6.299.067,00			6.299.067,00

72	-- Законски резерви	6.299.067,00	6.299.067,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	46.435.540,00	884.416,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	131.504.637,00	45.551.124,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	71.963.619,00	71.005.618,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.061.248,00	1.061.248,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.061.248,00	1.061.248,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	669.357,00	7.322.418,00
93	-- Останати долгорочни обврски	669.357,00	7.322.418,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	70.233.014,00	62.621.952,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.379.571,00	12.142.012,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции		14.500,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00	1.414.626,00
100	-- Обврски кон вработените	349.954,00	3.007.646,00
101	-- Тековни даночни обврски	10.078.607,00	420.793,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	15.767.534,00	15.340.505,00
108	-- Останати краткорочни обврски	30.657.348,00	30.281.870,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	64.508.170,00	107.969.984,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	686.070.938,00	597.866.766,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	2.771.256,00	2.771.256,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	300.398.871,00			288.784.127,00
202	-- Приходи од продажба	16.984.615,00			170.604.790,00
203	-- Останати приходи	283.414.256,00			118.179.337,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	155.872.556,00			238.971.070,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	28.608.018,00			31.156.317,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	9.391.376,00			15.667.773,00
212	-- Останати трошоци од работењето	16.029.249,00			8.676.999,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	51.047.763,00			55.549.638,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	34.235.306,00			37.218.192,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.660.941,00			2.872.350,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	13.648.484,00			14.828.029,00
217	-- Останати трошоци за вработените	503.032,00			631.067,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	47.648.561,00			84.318.093,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.879.757,00			41.271.821,00
222	-- Останати расходи од работењето	267.832,00			2.330.429,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.977.569,00			1.325.027,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.977.543,00			1.322.039,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	26,00			2.988,00

234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	25.817,00	62.208,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	9.231,00	
236	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	9.231,00	
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		42.770,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	16.586,00	19.438,00
244	- - Удел во добивката на придружените друштва	0,00	
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204+205+207+234+245)	146.478.067,00	51.075.876,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	146.478.067,00	51.075.876,00
252	- - Данок на добивка	14.973.430,00	5.524.752,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	131.504.637,00	45.551.124,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	144,00	160,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	131.504.637,00	
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	131.504.637,00	
269	- - Добивка за годината	131.504.637,00	45.551.124,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	131.504.637,00	45.551.124,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	19.039.729,00			19.306.286,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	19.039.729,00			19.209.045,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			97.241,00
625	- - Земјишта	218.891.094,00			218.891.094,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	267.780.424,00			271.506.387,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	255.645.389,00			258.278.271,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	12.135.035,00			13.228.116,00
639	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	1.098.566.663,00			1.141.266.186,00
641	- - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	968.526.815,00			1.002.156.972,00
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			150.121.277,00
696	- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	16.984.615,00			20.483.513,00
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	8.103.662,00			3.642.504,00
706	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	275.310.594,00			114.212.568,00

710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	324.265,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	212.209,00	157.600,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	0,00	2.802,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	160.069,00	70.080,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	23.669.195,00	22.687.189,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.251.045,00	4.825.216,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	294.021,00	2.600.427,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	20.403,00	765.539,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	120.931,00	123.142,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	931.272,00	1.082.094,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	385.818,00	458.116,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	71.146,00	172.951,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	503.032,00	631.067,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	275.187,00	130.720,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.597.923,00	1.352.638,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	67.781,00	90.537,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.000.000,00	
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	61.762,00	219.822,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	157.198,00	175.500,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	144,00	160,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2461	- 61.20 - Дејности на безжични телекомуникации	302.376.440,00			

Потпишано од:

Snezhana Stojanovska
snezana.stojanovska@jpmrd.gov.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.